



## Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

### ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **165/2014**

#### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Град Скопје**

I.1.2)Адреса:**Бул. Илинден 82**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**<http://www.skopje.gov.mk>**

I.1.5)Лице за контакт:**Иван Иванов** Адреса на е-пошта:**[javninabavki@skopje.gov.mk](mailto:javninabavki@skopje.gov.mk)**

Телефон/Факс:**3297-222/3297-292**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги**

#### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

**Дореализација на плоштад Филип Втори (Карпошово востание) – партерно уредување, Скопје**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Плоштадот Карпошово Востание се наоѓа во централното градско подрачје - Мал Ринг. Дореализацијата на плоштадот Карпошово востание односно партерното уредување треба да се изврши на потегот околу црквата Св Димитрија и домот на Холокаустот, односно на западната страна од веќе изведениот плоштад.

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Целта на овој проект е создавање на осмислен отворен простор, оформен како локален плоштад кој во себе ќе прими различни содржини, ќе понуди различни можности и ќе стане дел од животите на луѓето кои гравитираат во тој дел на градот. Целиот простор е поделен на три сектори А, Б и В кои имаат различни содржини, а меѓусебно формираат една целина. Целиот овој простор треба да се вклопи на постоечката улична мрежа и околните постоечки објекти.

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:

Период во месеци: **9**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1)Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2)Меѓународна објава: **Да**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Да**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **24.02.2015**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **10**

Највисока добиена понуда: **42316322,85 ден.** Најниска добиена понуда: **16570763,00 ден.**

**IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот**

Име на носителот на набавката: **Друштво за градежништво, производство, услуги и трговија ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул.,,Првомајска,, бр.ББ**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

**IV.3) Информации за вредноста на договорот**

**IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 39560118 ден.**

**IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 19553500 ден.**

**IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 03.03.2015**